

УПОРНО ЖНЕЕТЕ САМО НЕУСПЕСИ ЗА ЧОВЕЧКИТЕ ПРАВА

Би сакал и овој пат, како и летото во Битола 2007 г., а сега во текстот објавен во "Македонско сонце" бр. 713 каде сум прозван како "дисидент", да кажам дека признавам и почитувам фер договори, но врз основа на предложена и усвоена, а не наметната програма.

Почитуван г. Никола Костурски, имавте шеесеттина години време за развој во сопствената држава. Некои од вас додека постоеше едноумието говореа за подобар стандард во рамките на СФРЈ, тие другари добро поминаа. Национално определениите говореа дека Македонија кога-тогаш ќе има македонска влада, војска и буџет, која нема да биде заедничка со југословенските народи. Тие тогаш лошо поминаа и не можеа да пркнат, а сè доаѓаше како притисок од системот. Многу примери во светот покажуваат во практика дека левите и десните ориентирани политички опции и не мора да се спојат. Условно, го наметнувате прашањето-кој ќе управува! Вие со нас како порано или, пак, ние самостојно ќе работиме секој во рамките на сопствената програма! Сега е време кога треба да кажете дека југословенскиот систем не дозволуваше да се зборува и да се работи на идејата за Македонија или живеевме во едноумие во кое немавме право да говориме за правата на Македонците во соседна северна Грција.

Но, групацијата за која говорите е само уште една демистификација на одредени навики на луѓето воспитани во комунистичкиот режим да мафтаат со показалецот кога ќе им се даде шанса за тоа, за потоа да забораваат дека го направиле тоа! А, имаше шанса по многу поводи да се манифестира масовност. И денес, за жал, настапувате со неактуелна идеологија, па наместо да ве препознаат како леринци, воденци, овчаранци, сетинци или попадинци, правите слика или се обидуваат да создадете некаква машинерија (можеби налик на СКМ), каде нема место за вистинските проблеми на Македонците од Егејскиот дел на Македонија. Да разјасниме за какво јадро станува збор тука? Господа, јадрото се вика македонски народ во Егеј и во цела Грција, кому му припаѓаат и сетинци, и попадинци, и сите други. Демек, вие сте "спасителот", а Ѓорѓи Донеvски, пак, увидувајќи како "егејците" се расцепкуваа во местни здруженија, "...пред 4-5 години по своја иницијатива ги собра сите овие дисидентни здруженија (Здружението на Наум Абов, Здружението на Марија Воденска, Здружението на Сетинци и Попадинци) и направи Сојуз на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија...".

Музиката која се нуди претпоставувам не е соодветна. Се надевам дека целта да се формира политичка партија на Македонците од Егејскиот дел на Македонија за некој да ја заврши кариерата како пратеник во рамките на прокомунистичкиот блок во македонското Собрание, предводен од СДСМ, и јавно, не само декларативно, нема да ја поддржите.

Кој може да мине преку навредите дека здруженијата се формирале заради материјални придобивки? Никој! Та, ако се пререгистриравте во Заедница на етничките Македонци протерани од Грција, зошто не наведувате кои се со вас? Или можеби чекате да се подготви политичката програма за планираната партија, и врз тие постулати да се убедуваат здруженијата да пристапат за тоа да почне да личи на заедница. Затоа не се повикувајте на некакви "закоравени вировци" дека се членови на вашето претседателство. Тешко ќе можете да го прескокнете плотот кој го сплетовте со Донеvски во однос на ВМРО. Од тоа свето име нема ниту В во концептот кој го заговарате.

Дискриминаторскиот однос кон прогонетите Македонци од своите огништа во денешна северна Грција трае веќе шест децении, затоа изјавата на Донеvски "да се разбудат и да почнат да го решаваат проблемот на обесправените Македонци од Егејска Македонија", не е во прилог на Македонците од

Егејскиот дел на Македонија, на кои човековите права им ги одзеде Република Грција, а не Република Македонија. Македонците од Егејскиот дел на Македонија кои сега (по Граѓанската војна) живеат во Република Македонија ги уживаат сите граѓански права и ѝ се лојални на Владата на РМ.

Почитувани, знам дека надежта умира последна, но овој пат не би сакал да учествувам во нови авантури, без дефинирана платформа и на невидено како порано. Според раскажувањата на постарите и јас го замислувам живеењето во Егејскиот дел носталгично. Посакувам да се вратат имотите што побрзо, но за разлика од некои, јас ја поддржувам во своите програми оваа амбициозна Влада и имам подобра визија од Вашата за здружување, во новиот концепт на Европа.

Ајде сега да кажеме заедно дека Беломорието ни припаѓа нам. Знаевте ли дека таму е извршен најголемиот геноцид врз НЕ ГРЦИТЕ ПО РОД. Затоа треба сите заедно, вклучувајќи ги и новите генерации, кои знаат на кој народ му припаѓаат, да се сетат на најголемата демократија која постои во светот и да ја прекорат со јазикот на дипломатијата, јазикот на добрососедската соработка, со јазикот на нова и современа Европа. Овој пат начинот на организирани одбори, кој беше применет во Втората светска војна, нема примена кај нас. Во Република Македонија постојат повеќе од 5.000 невладини здруженија кои преку своето работење треба да му покажат на светот дека нашата култура не е инфериорна, иако нашиот статус како Македонци на Балканот е маргинализиран со децении.

Сега, од временска дистанца, предлагам да го следиме чекорот на времето, се разбира, со натпревар, ако досега бевме паркирани на границите на Балканот и жнеевме само неуспеси, сега да се избориме во новите рамки на Европа за свое место со име македонско. Име кое ни доликува, со барања кои досега немавте време да ги донесете на дневен ред од пустата желба да се управува во нечие име, иако без видливи резултати. Со историјата засега никој не управувал, сите неуспеси и неостварени проекти се паметат и се пренесуваат на поколенијата. Овој пат не можеме да бидеме предводени од нереализирани поединци. Новото време бара програми, профити, менаџери, а "одборите" бараат централизирано работење и пари од државата; за поединци дружењето со членовите од Владата на која не ѝ дадоа поддршка за време на изборите и во која не веруваат е неприфатливо од познати причини.

Република Македонија треба да претставува фактор на интеграција, мир и стабилност во регионот затоа што Македонија не пројавува никакви иредентистички аспирации врз денешна Северна Грција. Македонците на целиот Балкан ги почитуваат границите меѓу балканските држави и се лојални државјани во земјите каде што живеат, поделени не по своја волја, меѓутоа не се откажуваат од борбата и грижата за унапредување на својата положба, права и слободи, па макар и како малцинства во земјите во кои се наоѓаат. Република Македонија ги афирмира универзалните вредности на македонската цивилизација, чии делови сме сите ние на Балканот, како основа на Европа и на современиот културен глобализам, афирмација на нацијата, етносот, јазикот и религијата.

Александар Ѓорѓиев,
потпретседател на Форумот за
човекови права на Македонците
од Егејскиот дел на Македонија-Скопје

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.